

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 11

Петок, 26 август 2016 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
161.		166.	
Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица	2	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1169/2 КО Градско Балдовци	7
162.		167.	
Одлука за отстапување основни средства на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица	3	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3095 КО Дабилѓа	7
163.		168.	
Одлука за поставување спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР	4	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица	8
164.		169.	
Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1064 КО Банско	5	Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година	9
165.		170.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7902 КО Струмица	6	Заклучок за давање согласност на Барањето за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица	10

- | | |
|--|---|
| <p>171. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за првото полугодие од I – VI месец 2016 година ... 11</p> <p>172. Заклучок за давање согласност на Ценовникот за приклучување на корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за периодот август 2016 – август 2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица 11</p> | <p>173. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година 12</p> <p>174. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година 12</p> |
|--|---|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5916/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

161.

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите ибуџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а

за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица.

Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2015 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица, формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица, ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфрлат во отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Струмица.

Член 6

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност, која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што Општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби, во Буџетот на општина Струмица; и

- право на отпишување на утврдената вредност, на основните средства кои ќе се уништат или исфрлат во отпад, од Буџетот на општина Струмица.

Право на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Секторот за финансиски прашања во Општина Струмица.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5916/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за отстапување основни средства на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Одлуката за отстапување основни средства на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5917/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

162.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а
за отстапување основни средства на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, без надомест и отстапува основни средства и тоа:

Р. Бр.	Инвентарен број	Назив	Дата на набавка	Набавна вредност	Исправка стара	Исправка тековна	Исправка вкупна
1	01042	Професионален шпорет Еурефи 2016 – детска градинка	15.03. 2016 г.	187.601,00	6.253,368	15.632,342	7.816,71
2	01043	Професионална машина за садови Еурефи 2016	15.03. 2016 г.	158.665,00	5.288,832	1.322,208	6.611,04
Вкупно:				346.266,00	11.542,20	16.954,55	14.427,75

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5917/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

на Советот на општина Струмица,
одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5918/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

163.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за поставување спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР

Се објавува Одлуката за поставување спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР, донесена на седницата

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а
за поставување спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР

Член 1

Се одобрува изработка и поставување на спомен – обележје на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР по идејно решение на скулпторот Горан Ѓорев, учесник на

Меѓународната струмичка ликовна колонија.

Член 2

Средствата за изработка и поставување на спомен – обележјето на загинатите пилоти од хеликоптерската единица на МВР, ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2016 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5918/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1064 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1064 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5919/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

164.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1064 КО Банско

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, помошен објект (откупен пункт), кој се наоѓа на КП бр. 1064 КО Банско, во сопственост на ДТПУ „МТ Центар“ дооел с. Банско.

Согласно Урбанистички план за село Банско, објектот на КП бр. 1064 КО Банско, се наоѓа во зона покрај заштитно зеленило, а во траса на речно корито, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5919/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7902 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7902 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5920/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

165.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7902 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7902 КО Струмица, во сопственост на лицето Тимо Митев од Струмица.

Објектот на КП бр. 7902 КО Струмица, согласно Генералниот урбанистички план на град Струмица, се наоѓа надвор од градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5920/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1169/2 КО Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.

1169/2 КО Градско Балдовци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5921/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

166.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1169/2 КО
Градско Балдовци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1169/2 КО Градско Балдовци, во сопственост на лицето Маринчо Чочков од с. Чанаклија.

Објектот на КП бр. 1169/2 КО Градско Балдовци, согласно УПС Градско Балдовци, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Маринчо Чочков од с. Чанаклија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5921/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 3095 КО
Дабилѓа

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3095 КО Дабилѓа, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5922/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

167.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3095 КО
Дабилџа

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 3095 КО Дабилџа, во сопственост на лицето Ицо Караманов од с. Дабилџа.

Објектот на КП бр. 3095 КО Дабилџа, согласно УПНМ Дабилџа, се наоѓа надвор од градежниот опфат, на земјиште сопственост на Никола Бончев и Ицо Караманов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5922/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на

урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5923/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

168.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7953/2 КО Струмица, во сопственост на лицето Добринка Василева од Струмица.

Објектот на КП бр. 7953/2 КО Струмица, согласно Генералниот урбанистички план на град Струмица, се наоѓа надвор од градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5923/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5924/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

169.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

Решение
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година

Програма
за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година, донесена на седницата на Советот на

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 15/15, 2/16, 3/16, 7/16, 8/16 и 9/16), се врши следното дополнување:

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден број 30 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
31	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од север со осовина на ул.„24-ти Октомври“; - Од исток со осовина на ул.„Жртви на фашизмот“; - Од југ со осовина на ул.„Васил Сурчев“; и - Од запад со крак на ул.„24-ти Октомври“.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5924/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Барањето за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Барањето за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5925/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

170.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

Заклучок за давање согласност на Барањето за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица

1. Се дава согласност на Барањето за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, број 03-264/1 од 28.07.2016 година.

2. Стручните органи во градинката, при прифаќањето на поголем број деца во одделни клонови и воспитно - згрижувачки групи на деца, да водат сметка, со зголемениот опфат на деца, да не се нарушат општите стандарди и нормативи за згрижување на децата во детските градинки пропишани со Законот за заштита на децата и правилниците за стандардите и нормативите за вршење на дејноста во детските градинки.

3. Да се упати барање до Министерството за труд и социјална политика, во буџетот за наредната 2017 година да се предвидат средства и да се преземат активности за доградба на постојните клонови на детската градинка и да се изгради нова детска градинка во Струмица.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5925/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првото полугодие од I – VI месец од 2016 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првото полугодие од I – VI месец од 2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5926/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првото полугодие од I – VI месец од 2016 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за првото полугодие од I – VI месец од 2016 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука број 02-256/3 од 19.08.2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5926/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за приклучување на корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за приклучување на корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5927/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

172.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Ценовникот за приклучување на корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица

1. Се дава согласност на Ценовникот за приклучување на корисници на дистрибутивната гасоводна мрежа за период Август 2016 / Август 2017, на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица,

усвоен од Управниот одбор со Одлука број 02-256/4 од 19.08.2016 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5927/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 26.08.2016 година.

Бр.09-5928/2 Општина Струмица
26.08.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

174.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година

173.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 26.08.2016 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2016 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-5928/1 Совет на општина Струмица
26.08.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Образец К1
Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Струмица за извештајниот период (квартално) за квартал од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година

Општина: Струмица
 Извештаен период: од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година
 Датум на поднесување на извештајот: 15.07.2016 г.

Код	Присходи - Квартал (детали)	Буџет за 2016 година			Извршена дејност за 2016 година			Самостојна дејност за 2016 година			Денари за 2016 година			Кредити за 2016 година			Денари за 2016 година			
		План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	План	Реализација за 2 (детали) - извршен	
71	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ																			
711	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВЕН ЕМИСИОН	445.419.500	143.792.028	467.295.000	207.362.976	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	14.504.706	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784
712	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	203.291.000	84.344.732	467.295.000	201.552.281	42.738.784	63.592.442	63.592.442	42.738.784	42.738.784	42.738.784	63.592.442	63.592.442	42.738.784	42.738.784	42.738.784	63.592.442	63.592.442	63.592.442	42.738.784
713	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	69.518.456	11.176.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	321.647.544	70.834.936	0	0	1.855.000	26.902	26.902	1.855.000	1.855.000	1.855.000	26.902	26.902	1.855.000	1.855.000	1.855.000	26.902	26.902	26.902	1.855.000
715	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	553.000.000	626.936.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	5.000.000	3.259.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	50.000.000	30.719.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	277.300.000	35.117.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	800.000	245.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	НЕКАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	55.665.000	6.294.240	0	0	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	14.504.706	45.610.784
721	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	3.000.000	2.057.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	800.000	125.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	57.465.000	4.317.216	0	0	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	14.504.706	45.610.784
74	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	55.624.500	26.122.716	467.295.000	257.692.976	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	14.504.706	45.610.784
741	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	55.624.500	26.122.716	467.295.000	257.692.976	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	45.610.784	45.610.784	45.610.784	14.504.706	14.504.706	14.504.706	45.610.784
742	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
774	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
775	ТЕКУЩО ОПЕРАТИВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	СОБСТВЕНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805	МАЈНОСТЕРАТНО ПОДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	81.028.456	8.894.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	81.028.456	8.894.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815	КАПИТАЛНИ ПРИСОДИ	0	0																	

Расходи - Категорија (Страна)	Буџет за 2016 година		Нанесен допринос за 2016 година		Својофинансирање/контрибуции за 2016 година		Доказан за 2016 година		Извршен за 2016 година		Вкупно за 2016 година		Сметка
	Гле	Реализација за (промена) изостан	Гле	Реализација за (промена) изостан	Гле	Реализација за (промена) изостан	Гле	Реализација за (промена) изостан	Гле	Реализација за (промена) изостан	Гле	Реализација за (промена) изостан	
40													
401	СТАТИСТИКА	41.78.945	359.501.000	174.085.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Сметки за социјална осигурованост	50.02.807	28.437.273	235.700.929	125.934.610	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Останати приходи/исходи	22.018.470	10.000.789	94.850.000	47.150.389	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Привремено	4.759.971	2.731.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	РЕЗЕРВИ И НЕПОКРИТИ РАСХОДИ	3.300.000	612.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Финансирање на нови проекти и проекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Пополна резерва (непокриени расходи)	1.700.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Тековни расходи (преку останао резерва)	1.600.000	492.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Расходи за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТАТОРИ УСЛУГИ	30.791.492	25.520.012	116.714.000	47.467.062	43.728.714	11.552.443	4.680.000	6.709.36	255.344.276	17.271.243	163.691.003	0
421	Ветеринарни услуги	1.020.240	375.233	0	0	540.000	33.487	0	0	1.560.268	428.736	1.331.530	0
421	Комунални услуги (светло, комунална и телефонска)	24.020.000	11.973.291	23.540.920	10.050.004	3.910.300	1.527.257	0	0	52.071.429	24.112.332	27.939.068	0
423	Материјали и услуги (светло)	6.113.744	1.134.011	4.000.000	1.511.291	15.913.948	5.263.334	0	0	26.027.692	7.287.634	18.230.058	0
424	Пополна резерва (непокриени расходи)	26.635.000	4.785.472	14.455.000	4.314.447	5.265.500	895.072	0	0	46.688.509	9.995.666	56.684.174	0
425	Прочувани услуги	13.126.000	2.188.754	64.307.000	26.726.511	17.019.824	5.045.311	4.430.000	579.928	99.363.826	33.172.862	64.131.774	0
426	Прочувани услуги	8.337.265	1.999.331	357.000	247.611	705.000	272.884	250.000	97.000	10.169.768	2.995.536	7.574.434	0
427	Привремено вклучување	10.044.748	3.130.283	9.454.000	4.029.268	250.000	0	0	0	19.948.748	7.160.653	12.788.095	0
43	КАПАТИТАТИВНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Капитална набавка кон недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Капитална набавка кон движни имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Капитална набавка кон движни имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	КАПИТАЛНИ УСЛУГИ	30.710.000	16.677.548	0	0	0	0	650.000	368.431	39.360.000	17.360.599	21.599.401	0
441	Субвенции за авни проекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Субвенции за проектни проекти	22.230.000	11.482.453	0	0	0	0	0	0	22.230.000	11.482.453	18.707.655	0
443	Субвенции до недвижен имот	18.930.000	5.200.000	0	0	0	0	650.000	368.051	1.618.000	5.778.254	11.831.746	0
444	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Субвенции до недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	КАПИТАЛНИ УСЛУГИ	321.647.550	76.624.960	0	0	1.855.000	35.940	12.770.000	4.690.121	63.000.000	579.272.850	76.546.957	303.911.003
451	Купување на опрема и машини	10.736.130	3.997.294	0	0	850.000	27.500	5.870.000	0	10.886.132	1.927.893	6.882.479	0
451	Граѓански услуги	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0	13.500.000	0
452	Други граѓански услуги	246.161.010	59.221.665	0	0	6.900.000	4.620.121	0	0	256.061.818	63.911.736	197.150.032	0
453	Купување на мебел	300.000	0	0	0	120.000	0	0	0	420.000	0	420.000	0
454	Стратешки услуги и други услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Воздухопловна и воздушна транспортна средства	25.000.000	31.501.132	0	0	0	0	0	0	25.000.000	31.501.132	21.842.968	0
456	Купување на недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Купување на недвижен имот	0	0	0	0	1.055.000	0	0	0	1.055.000	0	1,055,000	0
458	Купување на недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Купување на недвижен имот	23.530.000	6.346.276	0	0	0	0	43.000.000	0	66.530.000	6.346.276	60.183.724	0

Обврсно

Вкупните расходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.118.947.734,00 денари се реализирани 395.849.431,00 денари или со процент од 35,50 %.

Образец К2
Квартален извештај за достапни нешириени обврски

Општина **Струмица**
Квартал **Струмица**
Датум на поднесување на извештајот: од **01.01.2016** година до **30.06.2016** година
15.07.2016
(ден, месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			УЗУРБИ	ЗЕРУРБИ	
Јануари	6.526.067	7.047.282	37.177.582	37.177.582	50.750.931
Февруари	18.942.788	10.086.462	34.376.599	34.376.599	63.335.799
Март	14.278.977	13.333.052	40.141.204	40.141.204	67.753.633
Април	3.927.302	12.332.426	43.160.255	43.160.255	59.419.977
Мај	3.941.729	3.770.614	50.734.531	50.734.531	57.914.874
Јуни	10.804.762	2.701.129	47.277.555	47.277.555	69.783.446
Јули					
Август					
Септември					
Октомври					
Ноември					
Децември					
ВКУПНО					0
ДЕДЕМЕРИ					0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се доставени до 30.04.2016 година изнесуваат 59.419.977,00 денари и според рокот на достапност обврски до 30 дена се во износ од 3.927.302,00 денари, а износот од 12.332.420,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 51.309.413,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.110.564,00 денари. Општина Струмица до 30.04.2016 година има недоставени обврски во износ од 31.467.144,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се доставени до 31.05.2016 година изнесуваат 57.914.874,00 денари и според рокот на достапност обврски до 30 дена се во износ од 3.901.729,00 денари, а износот од 3.278.614,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 49.496.013,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.418.861,00 денари. Општина Струмица до 31.05.2016 година има недоставени обврски во износ од 23.034.509,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се доставени до 30.06.2016 година изнесуваат 69.783.466,00 денари и според рокот на достапност обврски до 30 дена се во износ од 10.804.762,00 денари, а износот од 2.701.129,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 51.223.608,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 9.559.838,00 денари. Општина Струмица до 30.06.2016 година има недоставени обврски во износ од 18.972.534,00 денари.

Расходи ства	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	4.960
421	1.078.672
423	1.096.546
424	3.336.414
425	402.396
426	2.401.740
427	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	1.89.650
465	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
ВКУПНО	69.783.466

